

## Препораки за изборите во СЗПМ и здруженијата

Според одредбите на членот 30 од статутот на СЗПМ и статутите на здруженијата на пензионерите, изборите на органите на управување се спроведуваат на секои четири години. Со СЗПМ и со здруженијата на пензионерите управуваат членовите преку избраните претставници во здруженијата, односно во Сојузот. Години на избори на органите на управување во Сојузот и здруженијата на пензионерите се 2018-та, односно 2019 година. Во Сојузот на здруженијата на пензионерите на Македонија последните избори се извршени на 24 март 2015 година, кога е одржана изборна седница на Собранието на Сојузот.

Во согласност со членот 13 став

2 од статутот на СЗПМ, бројот на членовите на Собранието на Сојузот е во зависност од бројот на членовите на здруженијата, и тоа: Здруженијата до 8.000 члена избираат по еден претставник, а здруженијата со над 8.000 члена избираат по двајца претставници.

Пред одржување на изборната седница, до сите здруженија-членки на СЗПМ се доставува допис со извештување за датата на одржување на изборната седница на која ќе се изврши верификација на мандатите на делегатите врз основа на потврдата за нивниот избор издадена од здруженијата на пензионерите.

Заради спроведување на успеш-

ни избори во здруженијата на пензионери и во Сојузот, Собранието на СЗПМ ги предлага следните препораки:

1. Изборите во здруженијата на пензионерите да се одржат во периодот од 1 декември 2018 г. до 15 февруари 2019 година, заради предлагање и избор на членови и Собранието на СЗПМ, а кои мандати на конститутивната седница треба да бидат верификувани.

2. Со верификација на мандатот, членот на Собранието се стекнува со права и должности да избира и да биде избран во органите и телата на Сојузот и активно да учествува во нив, да ги извршува одлуките на Сојузот,

да дава иницијативи, предлози и сугестии за решавање на одредени прашања и проблеми.

3. СЗПМ и неговите членки како невладини и непартиски и независни асоцијации изборните активности треба да ги извршуваат без партиски и друг вид притисоци и влијанија.

4. При наредните избори во здруженијата и Сојузот особено внимание и сметка треба да се води за половата и националната застапеност.

5. Избраните претставници во органите на здружението, односно СЗПМ, извршуваат само една функција во едно здружение односно сојуз, со цел да се одбегне кумулирање на функциите.

6. За изборната седница на Собранието се води записник кој ги содржи сите податоци за текот на седницата, за усвоените извештаи, заклучоци и резултати од изборите во здруженијата и Сојузот.

7. Записникот со материјалите од дневниот ред се чуваат во архивата и имаат траен карактер од аспект на прописите за архивирање.

8. За извршените избори на органите на управување е потребно здруженијата по писмен пат да го известат СЗПМ преку доставување на соодветни материјали и акти потребни за континуирано работење и информирање на СЗПМ.

Собрание на СЗПМ

### ЗП-ВЕЛЕС

## По 23-ти пат одбележана манифестацијата „Блакцето на баба“



те најпрво им се обрати претседателот на ЗП-Велес, д-р Веле Алексоски, потоа претседателот на советот на општината Велес, Душко Петров, а за отворена манифестацијата ја прогласи Олга Новачева, членка на извршниот одбор на СЗПМ.

И овој ден се почувствува вкусот на „Блакцето на баба“, а за тоа многу придонесоа вредните пензионерки од активите на пензионерки од голем број здруженија-членки на СЗПМ. Трпезата беше полна со разни видови вкусни старински колачиња.

И годинава манифестацијата имаше натпреварувачки карактер. Откако се беше прегледано, комисијата предводена од претседателката на Активот на пензионерки при ЗП-Велес, Благојка Настова, ги соопшти резултатите: првото место им беше доделено на пензионерките од ЗП-Радовиш и Конче, второто на пензионерките од Неготино и третото им припадна на прилепчанки. Манифестацијата „Блакцето на баба“ со текот на времето доби и хуман карактер. Секоја година преку оваа манифестација се донираат средства за хумани цели. Така и оваа година преку ОО на Црвен крст ќе бидат донаирани средства на лица на кои им се најпотребни.

И како и секогаш при вакви средби, дружењето започна и заврши во весело расположение. Беа испеани безброј народни песни и одиграно исто толку познати ора. На крајот разделбата беше со ветување за поскоро видување.

Н. Алексоска

### ЗП-ПРОБИШТИП

## На „Зелникот на баба“ - рекорден број учеснички



На 24 март, во чест на Денот на пролетта, во организација на општината Пробиштип, се одржа 7-то издание на хуманитарната манифестација „Зелникот на баба“. Пред седум години општината ја организираше првата ваква средба, со цел да ги заштити старите, традиционални производи од тесто особено прочуениот зелник под вршник.

Првата манифестација беше од локален карактер, а веднаш во наредната прерасна во републичка, а од минатата 2017 година има и меѓународен карактер. Седмото издание се чини кулминира и по бројот на учесниците и по квалитетот и разновидноста на приготвените специјалитети од тесто. Учествуваа 17 општини од Македонија од кои 14 беа претставнички од здруженија на пензионери, потоа пензионерки-членки на ОО на Црвен крст и женски организации во кои имаше голем дел пензионерки, кои во Пробиштип дојдоа со автобуси, комбиња, но и пеш. На манифестацијата можеа да се видат зелници, баница, боденици и други солени и благи производи од тесто речиси од целата држава. Над 500 зелници од 200 учеснички, меѓу кои и гости од Бугарија, од Шишковци и Николичевски, претставнички на Кустендил, како и од Алексинац, Република Србија, претставени од женската организација „Радиновост“.

Некои од гостите, покрај манифестацијата, го посетија и прочуениот манастир „Свети Гаврил Лесновски“ во селото Лесново.

И денот беше во прилог на „Бабиниот зелник“, па, така, на градскиот плоштад можеше да се забележат над 1.500 гости и домаќинки, кои се заслужуваа со вкусните производи приготвени од вредните раце на домаќинките, но и на гостинките.

Годинава организаторот ја збогати манифестацијата со повеќе нови содржини. Се организираше натпревар во брзо сукање за кој се пријавија учеснички од повеќе градови, потоа се избираше најубаво декорирана маса и маса која нуди најмногу производи и друго. Првото место во брзо сукање го освои гостинката од Алексинац, Олга Денкиќ, а за најетно уредена маса беше прогласена масата на жените од селото Ратавица - Пробиштипско.

Плоштадот блескаше во богатиот колорит од килими, изворни и староградски носии надополнет со прекрасните изработки од тесто кои заедно го претставуваа богатот македонски фолклор. Покрај богатата понуда на специјалитети од тесто, не изостана и културно-забавниот дел во кој учествуваа многу КУД, пејачки групи и поединци. До самиот почеток на манифестацијата изворниот оркестар на КУД „Весели пензионери“ го придружуваа приготвувањето на масите со звучите на изворната музика. Почетокот го означуваа женското викоичко трио со две гласовити песни, а потоа се редеа настапите на КУД „Злетовски рудар“ и балетската група при Домот на културата од Пробиштип, КУД „Тоска“ од

Злетово и КУД од ЗП-Штип, „Весели пензионери“ од ЗП-Пробиштип, а гостите од Алексинац се претставија со сплет од ора од Србија. Целата четирчасовна програма беше проследена со настапот на естрадната пејачка Ани Малинкова.

Додека течеше програмата, учесничките на манифестацијата „Зелникот на баба“ ги посети градоначалникот на општината Пробиштип, Драган Анастасов, во придружба на раководителот на одделението за јавни дејности, Радослав Илиевски, кој е и главен организатор на сето она што се случуваше на овој 24 март на градскиот плоштад. Градоначалникот беше многу пријатно изненаден и задоволен од се што се нудеше, истакнувајќи дека средствата собрани од оваа манифестација ќе им бидат донаирани на наши сограѓани кои се нашле во ситуација да побараат помош. Потоа учесничките го продолжија своето дружење во хотелот „Сан Нико“ со незаборавните рефрени на групата „Еуфорија“, каде што на сите присутни им се обрати градоначалникот Драган Анастасов, кој им се заблагодари што направиле настанот да биде незаборавен и им посака многу здравје, среќа и уште многу вакви средби. Потоа, од името на општината Пробиштип, на сите здруженија на пензионери, клубови на пензионери и организации им беа врачени благодарници за учеството на оваа манифестација и за големата хуманост што ја покажаа.

М. Здравковска



СЕДМА СЕДНИЦА НА СОБРАНИЕТО НА СЗПМ

# Сојузот во континуитет чекори по планираниот пат

Седмата седница на собранието на СЗПМ беше одржана на 16 март 2018 година. Покрај делегатите присуствуваа и претседателот на СЗП на Скопје, Методија Новковски и претседателот на надзорниот одбор, Митре Стојановски. Честа да раководи со седницата му беше доверена на највозрасниот делегат на собранието на СЗПМ, Шабан Сабриу, поради оправданото отсуство на Бесник Поцеста, кој е претседател на собранието на Сојузот.

По усвоениот дневен ред, најпрво беше разгледан извештајот за работата на СЗПМ и на неговите органи и тела за претходната 2017 година. Воведно излагање имаше Салтир Каровски, потпретседател на ИО на СЗПМ, кој и го подготви истиот. Тој ги акцентира најважните активности во изминатата година, истакнувајќи ја работата на Сојузот. Исто така, тој нагласи дека многубројните активности и постигнатите забележителни резултати се должат на ангажираноста на Сојузот, но и на сите 53 здруженијата, негови членки. Свое обраќање по извештајот имаше претседателот на СЗПМ, Драги Аргировски.

Извештајот за работата на Сојузот и неговите органи и тела за 2017 година е реална слика на активностите и резултатите постигнати во изминатата година. Извештајот е сеопфатен и во него систематски се подредени сите активности. Во 2017 година имаше многу активности на кои можеме да бидеме горди. Резултатите се одраз на нашата сплотеност и заедништво. Се надевам дека така ќе продолжиме

**Во изминатата година имаше многу активности на кои можеме да бидеме горди. Резултатите се одраз на нашата сплотеност и заедништво, истакна претседателот на СЗПМ, Драги Аргировски**

и во 2018 година, а потврда за тоа се активностите во овие три месеци на почетокот од годинава. Се надевам дека се што е зацртано во нашата програма ќе биде реализирано, но и повеќе од тоа, благодарение на секој пензионер-член на СЗПМ - истакна претседателот Аргировски.

По извештајот дискутираше и Станка Трајкова, секретарка на ИО на СЗПМ, која главно се осврна на проблемите поврзани со здравствената заштита на најстарата популација, за проектот „Инклузија“, според кој 2018 година од страна на Сојузот е прогласена за година на вклученост на старите луѓе во општеството како и за други активности кои ги имаше СЗПМ во 2017 година. Калина С. Андонова во својата дискусија ги истакна одличните резултати на полето на информирањето, со оценка дека секогаш може да биде подобро. Во дискусијата по извештајот учествуваа и Мирко Макрешански и Мендо Димовски. Извештајот за работата на СЗПМ за 2017 година бе-



ше едногласно усвоен.

Финансискиот извештај за работата на Сојузот за 2017 година го елаборираше претседателот на надзорниот одбор, Митре Стојановски. Откако детално ги објасни приходите и расходите во изминатата година, тој го изнесе мислењето на ИО со заклучок дека Сојузот во 2017 година работел домаќински, рационално и според законските одредби. По излагањето едногласно беа усвоени извештајот, како и одлуката за годишната сметка на СЗПМ за 2017 година, која ќе биде објавена во весникот „Пензионер плус“ и на веб-страницата на Сојузот.

На седницата беа донесени препораки за постапување на изборите во СЗПМ и во здруженијата на пензионерите, негови членки во 2018/2019 го-



дина, кои имаат за цел да бидат избрани способни, стручни и искусни кадри кои ќе раководат во наредниот четиригодишен мандат. Во дискусијата учествуваа Станка Трајкова, Веле Алексовски, Ристо Анѓушев и Хулуси Салиу. На седницата беше усвоен и предлогот на Крум Стаменков за дополнување на програмата за работа на СЗПМ: во 2018 година да биде воведен бесплатен автобуски превоз со ЈСП во Скопје за сите пензионери од РМ и да се иницира кај надлежните органи сопственоста на пензионерските домови да се пренесе на здруженијата на пензионерите коишто ги граделе. Седмата седница на собранието на СЗПМ уште еднаш потврди дека Сојузот во континуитет чекори по зацртаниот пат во позитивна насока.

**К.С.А**

СЕДНИЦА НА СОБРАНИЕТО НА ЗП-БИТОЛА

## Поддршка за усогласување на изборите со СЗПМ

На 30 март 2018 година, собранието на ЗП-Битола одржа седница со единствена точка на дневниот ред: Разгледување на предлогот на извршниот одбор за продолжување на терминот за одржување на избори на Здружението и продолжување на мандатот на членовите на органите на ЗП-Битола.

Седницата на собранието ја водеше претседателот Стево Бојациев, а образложение за одлуката на извршниот одбор даде претседателот на битолските пензионери, Томе Илиовски.

Нашето здружение во СЗПМ се приклучи пред неколку години, а пред тоа беше членка на Сојузот на инвалидските пензионери на Македонија. Откако станавме членка на СЗПМ нашето здружение мораше да ги усогласува ставовите и одлуките со СЗПМ и да избере наши членови во органите и работните тела на Сојузот. Оттаму доаѓа и терминот за одржување на избори во ЗП-Битола. Сите здруженија на пензионери во Република Македонија ги имаат усогласено ставовите со СЗПМ и одржуваат избори во ист термин. Предлог-одлуката ја разгледуваше и извршниот одбор, а истата е во согласност и со статутот на

ЗП-Битола. Исто така, за усогласување на терминот за одржување на избори во ЗП-Битола имаме и препорака која едногласно е усвоена на седницата на собранието на СЗПМ, а тоа е изборите во здруженијата да се одржат во период од 1 декември 2018 година до 15 февруари 2019 година - објасни претседателот Илиовски.

По кратка дискусија по предлогот истиот беше усвоен со големо мнозинство.

Само да спомнеме дека пред самата седница на собранието, раководството на ЗП-Битола имаше состанок со претседателите на урбаните заедници кои беа информирани за предлогот на извршниот одбор, при што истите едногласно го поддржаа.

Ова не е прв случај на усогласување со ставовите на Сојузот и неговиот статут. Таков беше случајот и со усогласување на одделни членови од статутот на ЗП-Битола, терминот на одржување на спортските игри и ревиите, меѓународната соработка, учество на членови од битолското здружение во работата на СЗПМ и други активности.

**Добре Тодоровски**



ЗП-КУМАНОВО

## Успешно менаџирање на севкупното работење



На 22 март 2018 година се одржа редовна седница на собранието на ЗП-Куманово со која претседаваше претседателот Спирко Николовски. Тој во воведното излагање се задржа на активностите за обезбедување деловен простор на здружението. Со решавањето на овој проблем, во седумдесетинското постоење со светли букви ќе биде запишана уште една значајна дата. Со потпишувањето на купопродажен договор и со добивањето на имотен лист, здружението конечно стана сопственик на нов деловен простор со вкупна површина од 247 квадратни метри, од кои 163 квадратни метри во приземје и 84 на кат. За реализирање на оваа цел беше формирана комисија за наоѓање нов деловен простор, на која делегатите на собранието на ЗП за покажаната активност, без никаков материјален надоместок, им изразија јавно признание, благодарност и позитивни оценки за нивна-

ангажираност. Да потсетиме дека за овој крупен инвестициски зафат, финансиски средства се обезбедени во финансискиот план на здружението, акумулирани од заштеди остварени во последните десетина година. Со новиот деловен простор, здружението подолгорочно ќе го реши просторното прашање, како за потребите на КУД така и за администрацијата.

На седницата стана збор и за годишната завршна сметка на ЗПК „Куманово“ за остварените приходи и расходи во 2017 година, а образложение даде претседателката на надзорниот одбор, Снежана Андова. Таа подвлече дека во структурата на приходите учествуваат три извори: членарина, камати и донации, додека во расходниот дел во ЗП-Куманово со години опстојува една поширока палета на трошоци кои досега успешно се менаџираат благодарение на едно одговорно однесување, рационално планирање и троше-

ње според утврдени намени, а во согласност со можностите. Исто така, делегатите на седницата на собранието ја прифатија и информацијата за исплатените средства за Солидарен фонд за починати пензионери во периодот јануари - ноември 2017 година, и од дискусијата произлегоа неколку заклучоци: Собранието да ја прифати

констатацијата дека преземените мерки за зголемување на задршката за 10 денари за период од шест месеци придонесе да се стабилизира финансиската состојба на фондот, а воведно собранието смета дека доколку ОРО навреме реагираше со соодветни мерки немаше да има недостиг од средства за исплата на посмртна помош за починатите корисници, и затоа побара ОРО редовно да ја следи состојбата на овие средства и ако има потреба навреме да реагира за да не се повтори состојбата од претходната година.

**Јасмина Тодоровска**

ЗП-ОХРИД И ДЕБРЦА

## Охридскиот градоначалник во посета на пензионерите

Градоначалникот на Охрид, д-р Јован Стојаноски, неодамна беше во прва работна посета на ЗП-Охрид и Дебрца. Целта на посетата беше да ги осознае тековните активности и проблемите во работата на здружението. За актуелните активности на здружението, градоначалникот Стојаноски беше информиран од претседателот на здружението, Горѓи Трпчески, кој во своето образложение го информираше д-р Стојаноски за бројот на пензионерите, организационата поставеност, досегашните успеси и резултатите во спорто и културата, хуманитарните активности, соработката со локалната самоуправа, соработката на пензионерите со други граѓански невладини здруженија и со здруженијата од соседните држави, Поградец - Албанија, Врање - Србија, Стара Загора - Бугарија и Костур - Грција, која е во фаза на преговори.

Трпчески исто така го запозна градоначалникот Стојаноски со дамнешната иницијатива за изградба на Дом за стари лица, судскиот спор, потребата од бесплатен превоз на пензионерите и потребата од потпишување на спогодба за соработка со општината Охрид, која се практикуваше и досега, за апликација на проекти на локалната самоуправа



од јавен интерес од областа на културата, спорто и друго. Трпчески го запозна градоначалникот и со проектот на СЗПМ „2018-та - година на инклузија на старите луѓе“ и со други заеднички проекти што во текот на годината се реализираат во согласност со годишната програма на СЗПМ.

Во непосредната и срдечна атмосфера, градоначалникот Стојаноски пројави интерес и за други тековни активности и проблеми на здружението, за

што вети дека во рамките на неговите можности и овластувања ќе даде свој придонес во нивно разрешување. Од страна на градоначалникот исто така беше истакнато дека локалната власт ќе ги поддржува проектите на охридските пензионери кои се во насока на пролабочување на соработката со здруженија од збратимените градови од поширокиот регион, особено при туристичка промоција на Охрид во земјата и во странство.

К. Спасески

ИНТЕРВЈУ СО МАРЈАНЧЕ СТОЈАНОВСКИ, ГРАДОНАЧАЛНИК НА ОПШТИНАТА ДЕМИР ХИСАР

## Искуството на пензионерите непроценливо богатство

**Почитуван градоначалник, голем број демирхисарци ви ја дадоа својата поддршка да бидете прв човек на општината, а меѓу нив голем број се пензионери. Каква е соработката со оваа група граѓани?**

- Локалната самоуправа на општината Демир Хисар настојува да биде блиска со граѓаните, бидејќи тие го даваат легитимитетот на градоначалникот, а возвратно општината е таа која ги решава проблемите на граѓаните. Во таа група припаѓаат и пензионерите и старите лица, а ретки се и домаќинствата каде што нема ваква категорија граѓани и во многу случаи претставуваат основна материјална потпора на семејствата. Особено сум горд на пензионерите, и најчесто ги посочувам како пример како може во поодминати години да се биде активен. Тие имаат достоинство место во нашата општина. Како локална самоуправа постојано ја следиме состојбата, па во одредени случаи каде што има потреба излегуваме в пресрет, секако според нашите можности. Мојам слободно да кажам дека локалната самоуправа секогаш е отворена за соработка со здружението на пензионери. Како доказ за ова е и податокот дека во овој краток период од неколку месеци, колку што сум на оваа функција, со претставници на пензионерите имам остварено две работни средби од кои произлегоа конкретни понатамошни активности во согласност со состојбите и проблемите со кои се соочуваат. Ги поддржуваме и ги следиме сите нивни досегашни активности и постојано сме присутни на нивните средби, а соработката ќе продолжи и во иднина се со цел создавање подобри услови за живот и полесно остварување на потребите на пензионерите.

**Иако раководството на ЗП-Демир Хисар е задоволно од досегашните контакти со локалната самоуправа, сигурно може да биде и подобро. Што се презема во таа насока?**

- Повеќегодишната соработка на ЗП-Демир Хисар и општината е на ниво кое

само може да се посака и треба да биде пример како се градат меѓусебни односи. Во иднина планираме соработката уште повеќе да се пролабочува. Општината ќе биде покровител на една голема пензионерска средба на Илинска Планина, кај манастирскиот комплекс „Св. Илија“, која се надеваме дека ќе прерасне во традиционална. Секогаш се радувам кога од пензионерите ќе произлезе некоја иницијатива, потреба или барање каде што можеме финансиски или организациски да помогнеме. Во нашата програма за работа ветив дека ќе помогнам во Домот на пензионерите да се отвори првиот пензионерски клуб, во кој пензионерите ќе се дружат и преку разни други активности заедно ќе ги поминуваат пензионерските денови. Како општина ќе помагаме и на стари, изнемоштени и пензионери со ниски примања преку разни форми на донации и други финансиски средства. Највозрасната популација граѓани во општеството, државата и во општината вградиле и оставиле дел од себе и истите заслужуваат да им се посвети поголемо внимание. Јас и целиот мој тим го цениме нивниот придонес и со сите сили ќе настојуваме и ќе се грижиме пензионерите достоинство да ги живеат пензионерските денови. Во годишниот буџет на општината се предвидени средства за поддршка на игроорната група која е во склоп на здружението, бидејќи пензионерите се промотори на општината во државата, но и во странство.

**Како „тапка“ на градот, какви се вашите планови за општината во наредните години?**

Моите планови и мојата визија за општината е во целост да ја осовремениме и да им овозможиме на сите жители да се чувствуваат убаво. Тука пред се мислам на решавањето на најгорливиот проблем на моите сограѓани, како и на решавање на проблемот со невработеноста. Во консултација со централната власт работиме на наоѓање на потенцијални инвеститори, отворање на нови производ-



ствени капацитети и рестартирање на постојните. Покрај постојната руска инвестиција, имаме најави за нови странски инвестиции. Првиот мој проект беше реконструкција на покривната конструкција на Домот на пензионери во селото Слоештица, кој за рекордно време е завршен, а исто така во завршна фаза е и реконструкцијата на градскиот пазар. Во тек е проектот за канализациска мрежа во селото Белче, решавање на проблемот со водоснабдувањето во селата Грашиште, Бабино, Загориче и Утово, реконструкција на улици во селото Света и друго. Се преземаат активности за подобрување на превозот на учениците и обезбедување редовни автобуски линии до неколку подалечни планински села. Мислам дека сме на вистинскиот пат и продолжуваме со реализација на зацртаните проекти.

**И на крајот, што би им порачале на пензионерите?**

Пред се, добро здравје. Максимално да ги користат поволностите што ги нуди Министерството за труд и социјална работа, и преку нивното богато животното искуство, кое претставува непроценливо богатство, активно да се вклучат во работата на локалната самоуправа со свои предлози и идеи. **Зоран Стевановски**

## Ќе се гради дом за стари лица во Кочани

Општината Кочани не се откажува од идејата, а наедно и реализацијата на домот за стари лица, кој како регионален треба да се гради во Кочани. Градоначалникот Николчо Илиев изјави дека домот ќе се гради на општо задоволство на пензионерите од општината и регионот, најавувајќи ги активностите што се преземени за негово почнување.

Олеснителна околност за почеток на проектот „Дом за стари лица во Кочани“ е тоа што веќе е подготвен идеен проект и е донесен урбанистички план за локацијата, а се обезбедени и сите потребни услови за негов почеток - истакнува Илиев.

На средба во Министерството за труд и социјална политика ни беше речено дека домот е влезен во програмата за изградба, а почетните средства ќе бидат обезбедени од средствата кои беа наменети за изградба на карго аеродромот во Штип. Со ова, истакнува Илиев, пензионерите од источна Македонија ќе можат да сметаат на старечки дом што ќе ги задоволи нивните потреби. Тој ја истакна подготвеноста на општината да помогне во неговата реализација.



Запрашан за соработката на општината со ЗП-Кочани, Илиев одговори дека тој како градоначалник ќе ги поддржува активностите на кочанската пензионерска организација, при што најави претоступавање на простории во неколку урбани заедници во населените места од општината, кои ќе бидат наменети за пензионерски клубови.


Градоначалникот на Кочани најави и изградба на градски парк во кој пензионерите и луѓето од третата доба ќе можат да го минуваат своето слободно време во прошетки, заеднички излети и средби. **К. Герасимов**

ЗП-ПРИЛЕП

## Активности на пензионерите литературни творци

Клубот на литературните творци од Прилеп е еден од поактивните не само во овој град туку и пошироко. Со неговото учество на скоро сите литературни средби што ги организираат ЗП-Прилеп и другите литературни асоцијации надвор од државата, со својата седумгодишна активност се наметнува и со бројот на творците и со квалитетот на творбите. Нема манифестација што ја организираат ЗП-Прилеп или Активот на пензионерки од ова здружение, по повод некој значаен историски празник или воопшто дружење на пензионерите од разграноците, а да не настапиле литературните пензионерски творци од овој клуб. Во клубот членуваат претежно пензионерки и пензионери љубители на пишаниот збор. Меѓу дваесетина членови на клубот со право може да се каже дека се најактивни Мирјанка Ристеска-Селчанец, Марија Горѓиоска, Асен Стаменов, Весна Шереметкоска, Живко Карески-Горноселец и други кои зад себе имаат веќе и по неколку издадени книги.

- Како членови на клубот имаме издадено вкупно педесетина книги проза, поезија, романи и друго. Учествуваме на повеќе конкурси низ Македонија и надвор од неа, а имаме настапувано и на заеднички литературни дружења со други клубови. Традиционално се собираме за промоција на некоја книга издадена од член на нашиот клуб - вели потпретседателот на клубот, Живко Карески, кој пред пензионирањето бил работник во прилепски „Еуроинвест“. Роден е во Прилеп каде што и се школувал и каде што живее и денес. Љубовта кон уметноста и талентот ги разоткрива и на показ и на прочит ги нуди низ првите негови стихови. Во 1996 година се „раѓаат“ неговите први раскази „На пречувување“, „Кому да кажам“, „Дилема“ и др. Две години подоцна ја пишува првата монологна драма „Бисера“, потоа „Сите мои жени“, „Празна соба“ и други. На



првиот конкурс за оригинален текст за монологна драма во Битола ја добива првата награда за „Водите“, а „Бисера“ е меѓу откупените. Во наредните две години му се наградени монологите „Последна надеж“ и „Срце за трошка љубов“. Досега самостојно и преку Клубот на литературни творци учествувал и на други конкурси, а раскази и есеи има објавувано во Куманово, Бјелина, Брчко, Сараево, Крушево и др. „Искинати парчиња живот“ му е прва збирка раскази издадена во скоро време.

- Имам големи планови за оваа година. Наши членови ќе учествуваат на многу литературни манифестации и конкурси во градот, во државата и надвор од неа. Деновиве, со свои дела членови на клубот учествуваат кај свои колеги-пензионери во Штип - додава Живко Карески. **К. Ристески**

ПОРТРЕТ НА ПЕНЗИОНЕРОТ ГОЈКО ЕФТОСКИ ОД ТЕТОВО

# Новинар, публицист, активист и крводарител



Новинарот и пензионер Гојко Ефтоски е вистински пример за пример. Педесет години е присутен во животното пулсирање на Тетово како новинар, публицист и хуманист. Како пензионер е активен учесник во активностите на СЗПМ директно, но и преку ЗП-Тетово. Со еднаков жар и посветеност продолжува да е во збиднувањата со што се препознава и вистината и мудроста на животот. Тоа е способност една новинарска душа да се спои со реалното и тоа што се навестува како иднина, како начин на барање аглиниз животот да се запишуваат фрагменти на тоа што поминало, тоа што се случува и тоа што доаѓа како наше и негово време. Оттаму и едноставната вистина дека не е се поминато тоа што поминало, како што не е се тоа што ќе дојде. Во стварноста треба да се навлегува во најдлабоките сфери од животот. Тоа е феноменот на новинарството, постојано да е во допир со реалниот живот. Тоа може и треба да се разбере и како творечки немир на Гојко Ефтоски, зашто на таков начин се обез-

бедува место на современиот човек во поединечната потрага по настаните за да се најдеме меѓу локалното, националното и универзалното. Во својата новинарска работа Гојко Ефтоски се пројавува како упорен истражувач и соработува со повеќе новинарски куќи. Во досегашната новинарска дејност напишал повеќе од 30.000 наслови од кои се најмногубројни вестите и репортажите. Пишува за настани, но и за неспокојствата, дилемите, немирите на луѓето. Тој е во постојана потрага по информации од реалниот живот на Тетово. Особено се задржува на збунетоста на луѓето во процесот на брзите промени на свеста во ова наше време во кое живееме, драматично, бурно, тешко, одминливо и неодминливо, но постојано незавршено време на трансформациони промени на транзицијата од социјалистички во плурален модел на државното уредување. Во неговата новинарска работа се среќаваат голем број теми кои се обработуваат со творечки жар, како длабок предизвик во кој се наоѓа и за-

доволство, како творечки намир да се обезбеди место за новинарството во општата потрага по сопствениот идентитет. Бил долгогодишен директор на Центарот за информирање во Тетово со информативните средства - весникот „Полог за Тетово“ и гостиварската општина и Радио Тетово, но и долгогодишен соработник на весниците „Вечер“, „Млад борец“, „Борба“, „Спорт“, „Утрински весник“ и голем број повремени ревијални изданија.

Покрај со новинарството, Гојко Ефтоски се занимавал и со публицистика. Автор е на монографиите „Тетово и околината“, „Љуботен“, за фудбалскиот спорт во Тетово, „Југохром“, „Солидарноста на дело“, „Нашиот херој Цоки“, монографијата „65 години пензионерско организирање во Тетово“ и други.

Заради сето тоа, Ефтоски е два пати одликуван со највисокото признание на Тетово. Првото е за неговата хуманост како крводарител (крводарител бил 99 пати), што претставува негов придонес во достоинството на човештвото, како и за новинарството. Тој е добитник на орден со златен венец и други одликувања, награди и признања. Гојко Ефтоски осум години бил член во органите на ЗП-Тетово, од кои 4 години и претседател на собрание. Во тоа време значајни активности биле активностите за изградба на старечки дом, соработка со хуманитарни организации и со општината, отворање клубови на пензионери и други дејности. Денес е член на комисијата за информирање на СЗПМ и соработник на весникот „Пензионер плус“.

Амбициозната цел да се реализира одговорна задача во животот, новинарот и пензионер Гојко Ефтоски ги реализираше со учество во информирањето за сите процеси од животот во Тетово. Постојано настојуваше, а тоа го прави и денес со фокус на пензионерскиот живот. Сето тоа го прави со критичен, креативен и компетентен однос.

J. Д.

ЗП-КРИВА ПАЛАНКА

# Љупчо Николовски - хуманист, спортист и одличен фолклорист

Љупчо Николовски, денес пензионер, својот животен век го поминал во поранешната текстилна фабрика за ткаенини „Карпош“. Не само што бил примерен работник, тој бил и одличен спортист во младоста. Во тоа време играл фудбал во општинската лига на Крива Паланка и важи за еден од нејзините основачи. Како истакнат фудбалер успеал да стане делегат на ФФМ во Прва и Втора лига на Македонија и тоа два мандата, а потоа станал и судија во овие лиги. Со сите постигнати успеси на крајот станал фудбалски инспектор.

Воедно бил и претседател на младинската организација, два мандата. Покрај работата во фабриката, почнал да дарува крв за да спаси човечки животи. Има дарувано крв дваесет и шест пати. Задоволството го гледа во илјадници спасени човечки животи и среќата што ја чувствувае болните. За хуманоста покажана на дело при ОО на Црвениот крст на Крива Паланка има добиено повеќе благодарници, како и сертификат за успешно организирање на крводарител-



ски акции на ниво на општините Крива Паланка и Ранковци. Не само тоа, тој е и волонтер во проектот „Грижа на стари лица во домашни услови“.

На полето на културата е учесник и еден од основачите на КУД „Карпош“ - Крива Паланка, друштво кое оваа година го одбележа својот педесетти јубилеј.

За големиот придонес во ова КУД сведочат добиените благодарници, а особено му се драги признанијата по повод 50-от, 100-от и 150-от настап. Љупчо Николовски е и истакнат спортист. За постигнатите успеси на ова поле сведочат многуте добиени благодарници и признанија.

Со вакви активности тој продолжува и по пензионирањето во 2014 година. Во спортските пензионерски натпревари се вклучува во дисциплините: пикадо, кошарка и шутирање на мали голви. На полето на културните настани е еден од основачите на пензионерската фолклорна група која работи во рамките на здружението и со своите настапи бележи завидни резултати.

Заради солидните резултати и успешните постигнувања, во 2017 година добил благодарница за успешно афирмирање на здружението.

Со други зборови, Николовски важи за добар сопруг, татко и дедо и почитуван колега меѓу преостанатите пензионери.

Б. Стојчевска

ЗП-ГАЗИ БАБА

# Едукативно предавање од областа на заштитата



Во рамките на програмата, ЗП-Гази Баба и пензионерскиот дом, во соработка со полициската станица од Автокоманда, организираа предавање на актуелна тема: „Заштита од имотни деликти“, со акцент на кражби, тешки кражби и измами. Предавањето се одржа во просториите на пензионерскиот клуб во Домот на пензионери, на 20 март 2018 година, а предавачи беа стручни лица, инспектори од полициската станица во Автокоманда.

На предавањето говореше претседа-

телот на ЗП-Гази Баба, Ѓорѓе Андонов, при што истакна дека ваквиот начин на едукација на популацијата од третата доба, преку организирање предавања ќе продолжи и понатаму со најразлични теми.

Предавањето предизвика голем интерес, а го следеа голем број пензионери од сите разграноци на Здружението, како и станарите од пензионерскиот дом. Пензионерите поставуваа прашања во врска со нивните проблеми поврзани со темата, на кои добиваа соодветни одговори. В.П.

ЗП-ШТИП

# Пензионерот и борец Трајан прослави сто лета



Ретки се пензионерите, а особено живите борци од НОБ како Трајан Јованов кој е роден во 1918 година. Затоа на 3 април, претседателот на здружението „Борци и продолжувачи на боречките традиции“, Трендафил Атанасовски, секретарот Петар Мицев и првиот комшија Симеон Кожухаров организираа посета и одбележување на стотиот роденден на Трајан Јованов, учесник во НОБ. Трајан Јованов е роден во Штип, а неговите родители потекнуваат од селото Кошево и Почивало, каде што како дете го запознал плачковичкиот предел. Јованов има долга животна патека исполнета со настани и случки да се напише цел еден роман. Можеби некој од четирите внуци ќе ја овековечи оваа идеја.

Имам три деца и четири внуци, живеам со синот, не може да се пожалам, имам пензија, своја соба, телевизор. Порано читав, одев во ЗПШ во СБШ, но видот ме напушта ама умот ме држи. Сакам да се дружам, да раскажувам за моето минато. Како млад учев столарски занает во 1945 година, во една столарска работилница во Штип, потоа работев во задругата, а се пензионирав во 1963 година. Ете дочекав да прославам 100 години живот, а во тие бурни времиња секој ден се боревме со смртта. Со мојот столарски занает им бев поддршка на партизаните. Во време на војната наша единствена цел беше ослободување на татковината. На една синдикална конференција се избираше секретар,

го избраа Стојан - Танко Бочварски. Во 1941 година, кога дојдоа непријателските војски, Германците не ангажираа во градење на тунел, за занаетчиски работи, правевме колички за работниците. На Плачковица се формираа партизанските одреди, а јас ја познавав планината и однесов 101 борец, со нас беа и Кирио Зенделски и младата Цвета Јованова. Англичаните ни дотурија храна и облека од воздух. Од овие одреди од Кочани, Штип и Берово се формира 52. дивизија и од сите други се формираше Четвртата македонска бригада. Јас со другарите Асан Керим и Нијази Керими бевме во Четвртата македонска бригада, која беше на Катлановско Брдо кај Коњари, во извидница беше Вавето. Тој 13-ти ноември се ослободи Скопје, спиевме во Катланово, ги слушавме пукоциците, непријателот се повлекуваше, ги онеспособија пругите, минавме преку понтонски мост. Бригадата замина на Срем, а јас бидејќи бев во заднина, ме вратија во Штип на располагање на партијата - додава во еден здив Јованов.

За неговото активно учество во НОБ, Трајан е одликуван со орден за заслуги за народот, признание за активност во Социјалистичкиот сојуз и со благодарница од СБМ.

Овој човек-историја се заблагодари за посетата и им порача на другарите од СБ-Штип да го посетуваат за да си поприкажат за борбеното минато.

Цвета Спасикова